

БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЛИЗИНГ за физички лица



Податоци за лизингот	
Вид на лизинг:	Учество: Рок на отплата (во месеци):
<input type="checkbox"/> ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ	<input type="checkbox"/> 35% <input type="checkbox"/> 40% <input type="checkbox"/> 45% <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 60
<input type="checkbox"/> ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ	<input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 35% <input type="checkbox"/> 40% <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 60
Предмет на лизинг:	Година на производство:
Добавувач:	Вредност со ДДВ:
Упатени како: <input type="checkbox"/> постоечки клиент на Шпаркасе лизинг <input type="checkbox"/> клиент на ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА <input type="checkbox"/> препорака на добавувачот <input type="checkbox"/> друго	

Податоци за подносителот на барањето <input type="checkbox"/> КОРИСНИК НА ЛИЗИНГ <input type="checkbox"/> ГАРАНТ / ЖИРАНТ	
Име и презиме:	
Место и адреса на живеење:	
ЕМБГ:	Место на раѓање:
Број на лична исправа (л.к. или пасош):	Место и датум на издавање на личната исправа:
Телефон/Факс:	Мобилен тел.: E-mail:
Брачна состојба: <input type="checkbox"/> оженет/омажена <input checked="" type="checkbox"/> неженет/неомажена	Број на издржувани членови на домаќинството:
Статус / професионална ангажираност: <input type="checkbox"/> работник <input type="checkbox"/> службеник <input type="checkbox"/> менаџер <input type="checkbox"/> професор <input type="checkbox"/> извршител	
<input type="checkbox"/> судија <input type="checkbox"/> доктор <input type="checkbox"/> адвокат <input type="checkbox"/> нотар <input type="checkbox"/> самостоен вршител на дејност <input type="checkbox"/> друго, _____	

Опис на сопственост на имот	
Недвижности	
Останато (возила, опрема)	

Сопственички удел во други фирми		
Назив на фирмата:	ЕМБС:	Сопственички удел во %:

Финансиски обврски (да се внесе износот на месечните обврски во ЕУР на денот на поднесување на барањето)					
Обврска	Назив на банката / лизинг друштвото:	Одобрен износ	Висина на месечна рата:	Преостанат износ на долгот:	Доспевање:
по кредит:					
по лизинг:					

Податоци за вработувањето	
Назив на работодавецот:	ЕМБС на работодавецот:
Седиште и адреса:	Даночен број:
Професија:	Образование: <input type="checkbox"/> НКВ <input type="checkbox"/> ССС <input type="checkbox"/> ВШС <input type="checkbox"/> ВСС <input type="checkbox"/> М-р/Д-р
Вработен/а од:	Кај сегашниот работодавец од:
Одредено / неопределено:	Број на работодавци во последните три години:
Деловна банка:	Број на трансакциска сметка:
Број на трансакциски сметки во други банки:	
Дополнителни месечни приходи: <input type="checkbox"/> хонорари <input type="checkbox"/> авторски права <input type="checkbox"/> дополнителна работа <input type="checkbox"/> друго, износ во МКД:	

Под материјална и кривична одговорност, со потписот на ова барање изјавувам дека горенаведените податоци се точни и целосни, како и целата пратечка документација како и дека ниеден факт потребен за одобрување на лизингот не е изоставен. Доколку дојде до промена на било кој податок, се обврзувам да ги известам ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје за настанатата промена во рок од 30 дена.

Согласен/а сум банките и другите финансиски институции каде се водат моите сметки да вршат достава и размена на сите банкарски извештаи како и други податоци потребни за одобрување и остварување на деловна соработка со ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје.

Со потписот на ова барање доброволно давам изрична согласност на ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје да ги превземе сите дејствија во врска со обработка на сите лични податоци кои сум ги доставил/а на било кој начин. Исто така изјавувам дека пред потпишувањето на барањето сум известен/а за целта на собирањето, намерата за користење и за корисниците на личните податоци. Наведените лични податоци се собираат со цел одобрување на лизинг и нема да се разменуваат со трети лица освен доколку истото е потребно во смисол со одредби поврзани со Законот за лизинг и други законски обврски.

ВО СОГЛАСНОСТ СО АМЛ ПРОГРАМАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ ГИ КАТЕГОРИЗИРАМЕ КЛИЕНТИТЕ КАКО (Пополнува (ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ-) датум: _____ А) Неприфатлив В) Високо ризичен С) Средно ризичен Д) Ниско ризичен (ПОТПИС: _____)

/место и датум/

/своерачен потпис на подносителот на барањето/

ПОТВРДА ЗА РЕДОВЕН РАБОТЕН ОДНОС И ВИСИНА НА МЕСЕЧНИ ПРИМАЊА - пополнува работодавецот

Поврдуваме дека г-ѓа/г-дин _____ е наш вработен во редовен работен однос од _____ година на работно место _____ и дека не е пред отказ. Во последните 3 месеци остварува просечен нето доход во износ од _____ денари. Вкупните месечни задржувања од доходот се во износ од _____ денари.

/место и датум/

/потпис и печат на овластено лице на работодавецот/